

Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



17. Домашна библиска студија - 17

КОГА НЕБОТО ЌЕ СЛЕЗЕ НА ЗЕМЈАТА

Пред неколку векови еден човек во стариот и одвратен Англиски затвор Бедфорд сонувал необичен сон. Во сонот видел прекрасен град кој во Библијата се нарекува Нов Ерусалим. Видел некои луѓе пред самиот влез во тој град. А тогаш... да дозволиме нека самиот тој ни го раскаже тоа со свои зборови:

„Токму кога вратата се отвори за да влезат луѓето, погледнав по нив, и гледај: Градот светеше какао сонце. По улиците кои беа обложени со злато, слободно се движеше мноштво народ, секој на главата имаше круна, а во рацете палмови гранчиња на победа и златна харфа, пеејќи песни на благодарност и слава на Бога.

Некои имаа крилја и во својата песна постојано го повторуваа рефренот: „Свет, свет, свет е Господ.“ Потоа вратата се затвори. Гледајќи го сето тоа, посакав и јас да се најдам меѓу нив.“

Тој човек бил Џон Бањан. Поради својата верност на Бога тој бил фрлен во тежок затвор во кој поминал многу години од својот живот. Додека бил затвореник во ужасниот затвор во Бедфорд го сонувал овој прекрасен сон и подоцна го објавил во книгата „Патот на христијанинот.“ Кога во неговиот сон вратата се затворила, тој посакал да биде меѓу тие среќни откупеници кои ги видел како го фалат и слават Господа за Неговата чудесна љубов. Тој сакал да го види небото на земјата.

Вистина е дека Господ еден ден тоа и ќе го оствари. Да се сетиме на ветувањето од нашата последна лекција дека, по завршувањето на илјада години, на земјата „од Бога, од небото“ ќе се спушти Новиот Ерусалим.

Кога непокајаните конечно ќе бидат уништени, и коренот и гранчињата, Бог ќе создаде ново небо и нова земја, и овој свет, единствената планета која застранила од Божјиот првобитен план, ќе стане престолнина на целиот универзум. Бескрајна и неспоредлива љубов на нашиот небесен Отец што ни овозможил таков исход? Таа љубов навистина ја надминува моќта на човечкото сфаќање. Низ бескрајните времиња на вечноста ќе ни причинува задоволство постојано да создаваме нешто повеќе за Неговата љубов која ни овозможува избавување.

Денес ќе учиме за наследството на верните и за иднината која со радост можеме да ја очекуваме, ако своето срце и своите мисли секој ден ги посветиме на Христа.

БОЖЈА НАМЕРА ПРИ СОЗДАВАЊЕТО

Зошто Бог ја создал оваа земја?

„Зашто вака вели Господ, Кој го создаде небото, Тој, Бог, Кој и даде облик на земјата и Кој ја создаде; Тој ја зацврсти, не ја создаде пуста, **Тој ја создаде за живеење**“ (Исаија 45:18).

Зошто е создаден човечкиот род?

„Секого, кој се нарекува со Моето име, кого сум го создал **за Мое прославување**, што сум ги создал и направил“ (Исаија 43:7).

Човекот е создаден за да оддава слава и чест на Господа. Овој свет да не бил извалкан од гревот и првобитната Божја намера да не била осуетена, сето создадено би ја одразувало Неговата љубов и слава и луѓето засекогаш би биле радосни и среќни во Неговата присутност. Со падот во грев, човекот ги изгубил сите свои големи предности и сега, наместо да Го слави тој всушност Го срамоти Бога. Но Божјата љубов кон луѓето толку е голема што и покрај нивната непослушност и омаловажување на Неговата волја, го дал Својот Единороден Син сè да обнови, за да може човекот повторно да го одразува Божјиот карактер.

Со каква цел дошол Христос на земјата?

„Зашто Синот Човечки дојде **да го побара и да го спаси она што е загубено**“ (Лука 19:10).

Кога Адам погрешил, го изгубил правото на вечен живот, го изгубил својот беспрекорен карактер, својот дом во Едемската градина и својата власт над земјата. Христос дошол да го врати сето она што со падот во грев било изгубено. Благодарение само на Него, човекот повторно може да воспостави врска со Бога и да го обнови своето сродство со небесните суштества. Обновената земја ќе биде место каде за секогаш ќе бидеме во Негова присутност и ќе Му пееме благодарствени песни.

Што претставува Божјиот план за оние кои Му се обраќаат со сето срце?

„Уште малку, и грешникот ќе го нема; ќе го побараш местото негово и нема да го најдеш. **А кротките ќе ја наследат земјата** и ќе се насладуваат во изобилен мир“ (Псалм 37:10,11).

Што му е ветено на Авраам како татко на сите кои ќе бидат спасени?

„Впрочем ветувањето кон Авраам или кон семето негово - дека **ќе биде наследник** на светот - беше дадено не преку Законот, туку преку праведноста на верата“ (Римјаните 4:13; ве молиме да прочитате и Создавање 13:14-16).

На кој начин е овозможено ветувањето дадено на Авраам да се исполни и на нас?

„А, ако сте, пак, вие Христи, тогаш сте Авраамово семе, и по ветување наследници“ (Галатјаните 3:29).

Каква била надежта на сите патријарси иако живееле на овој грешен свет?

„Но тие сакаа подобра, односно небесна татковина; затоа и Бог не се срами да се нарече нивен Бог; бидејќи им има приготвено град“ (Евреите 11:16).

„Во Библијата наследството на спасените уште се нарекува и “родина” или татковина (Евреите 11:14-16). Таму небесниот Пастир ќе го води Своето стадо на извори со жива вода. Дрвото на животот ќе дава род секој месец, а листовите на тоа дрво ќе служат за здравје на народот. Таму се вечно жуборливите потоци, бистри како кристал, покрај кои лелеавите дрвја ги фрлаат своите пријатни сенки на патеките подготвени за Господовите откупеници. Таму, пространите рамнини постепено и благо прераснуваат во прекрасни брежичиња, а Божјите гори ги издигнуваат своите возвишени врвови. На овие тивки рамнини покрај тие потоци и реки со вечно живи води, Божјиот народ кој на овој свет толку долго бил само придојденик и патник во минување, најпосле ќе го најде својот дом“ (Големата борба 675).

НОВО НЕБО И НОВА ЗЕМЈА

Каква конечно ќе биде судбината на овој свет?

„И ќе дојде денот Господов, како крадец во ноќно време; тогаш небесата со голема бучава ќе ги снема, и стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата, и сè што е на неа, ќе изгори“ (2. Петрово 3:10).

Што, меѓутоа, им е ветено на верните?

„Но ние, според Неговото ветување, очекуваме **ново небо и нова земја**, на кои ќе се всели правда“ (2. Петрово 3:13; да се прочита Исаија 65:17).

Како се опишува во Библијата новата земја?

Да се прочита: Исаија 11:6-9; 35:1-10; 65:20-25.

Како ќе изгледа Новиот Ерусалим? Како тој ќе се разликува од градовите во кои живееме или кои ги посетуваме на оваа земја?

„А вие ќе се веселите и ќе се радувате довека за она што Јас го создавам: зашто, ете, Јас ќе го создадам Ерусалим за веселба, а народот негов - за радост. Ќе се радувам за Ерусалим и ќе се веселам за Мојот народ; и нема повеќе да се чуе во него глас од плачење и глас од пискот“ (Исаија 65:18,19; исто така да се види и Откровение 21. поглавје).

Каков благослов ќе претставува за спасението дрвото кое се наоѓа од двете страни на реката на животот? На кој начин плодовите па тоа дрво можеме да ги уживаме уште на оваа земја?

„И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, која истечуваше од престолот на Бога и на Јагнето. Сред главната улица и од двете страни на реката - дрвото на животот, што раѓа плодови дванаесет пати, давајќи плод секој месец; а лисјата на дрвото служат за исцелување на народите“ (Откровение 22:1,2).

ЗАБЕЛЕШКА: „Божјата реч за нас треба да претставува дрво на животот. Секој дел на Светото Писмо има своја намена. Во секое поглавје во Божјата реч се наоѓа по некоја поука која треба да ја научиме. Затоа учете се како треба да ја проучувате Библијата. Таа книга не е обична книга. Таа навистина е вистински воспитувач. За да ви биде од корист проучувањето на Библијата, морате своите мисли да ги сконцентрирате на предметот кој го проучувате, „препашете ги колковите на умот свој“. Светиот дух потсетува на Христовите зборови; Тој го просветлува и води умот на искрениот испитувач“. - Е.Г. Вајт.

Што откупените ќе продолжат да проучуваат низ вечноста?

„За да им го покаже на идните векови **преизобилното богатство на Својата благодат** во добрина кон нас преку Христос Исус“ (Ефесјаните 2:7).

Кога низ бескрајните времиња на вечноста ќе размислуваме и проучуваме за милоста Божја, колку е само потребно нашите мисли сега да се задржуваат на тој предмет. Ако Божјата љубов постојано ја забележуваме во природата, во дарот на Неговиот Син и во милосрдното водство на Неговото провидение, ќе бидеме преобразени во Неговото обличје, и кога ветеното небесно наследство се спушти на земјата ние ќе се чувствуваме како во своја куќа. Нашите мисли во мигот на воскресението ќе продолжат таму каде смртта ги прекинала. Колку тогаш е неопходно во мислите секогаш да се задржуваме на прекрасните вистини за спасението и својот поглед секогаш да го управуваме на Исуса!

Чиј карактер ќе се одразува во нас кога Исус ќе дојде да нè поведе во нашиот небесен дом?

„Гледајте колку голема љубов ни дал Отецот - да бидеме наречени чеда Божји, а тоа и сме! Затоа светот не нè знае, зашто не Го спозна Него. Возљубени, сега сме чеда Божји! Но уште не се покажа што ќе бидеме. Знаеме само дека, кога ќе се покаже, **ќе бидеме слични на Него**, зашто ќе Го видиме каков што е. И секој што ја има таа надеж во Него, се очистува самиот себе, **како што е чист Тој**. Секој што прави грев, прави и беззаконие; и гревот е беззаконие. А знаете дека Тој се јави за да ги земе нашите гревови; а грев во Него нема“ (1. Јованово 3:1-5).

РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

Испитен лист - 17 лекција

1. Кога Новиот Ерусалим „од Бога, од небото“ ќе се спушти на земјата?

2. Набргу потоа и _____ ќе слезе од небото и непокајаните засекогаш ќе бидат

3. Бог овој свет го создал да _____

4. Која била Божјата намера при создавањето на човекот?

5. Зошто Христос дошол на оваа грешна земја?

6. Наброј шест настани опфатени со оваа лекција кои, според Библијата, ќе се одиграат на оваа земја.

7. На овој свет _____ за нас претставува дрво на животот.

8. Кажете со свои зборови за што проучувањето на Божјата реч ќе нè оспособи:

9. Која ќе биде централната тема низ целата вечност?

10. Кои мисли, повеќе од сè друго, треба да го обземат нашиот ум, додека на оваа земја се подготвуваме на за небесниот дом?
